



ПРИЛОГ КОН ФОРМУЛАРОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ 2021

(КАТЕГОРИЈА 4)

Во табела 1 се дадени средствата кои влегуваат како инвестиции во БЗР и прифатениот процент за секоја инвестиција, според кои ќе се врши рангирањето на пријавените учесници.

Табела 1

Ред.бр.	Активност/инвестирање во БЗР	Прифатен процент од инвестицијата
1	Замена на постоечка опрема со нова (машина, алат, транспортно средство и сл.)	20 %
2	Набавка на средства за подигање кои заменуваат рачно подигање и транспорт на товар	80 %
3	Нова климатизација или вентилација или замена на постоечка	80 %
4	Подобрување на осветленост	80 %
5	Мерки за намалување на бучава освен точка 1 и ЛЗО	100 %
6	Мерки за намалување на вибрации освен точка 1 и ЛЗО	100 %
7	Мерки за намалување на нејонизирачко зрачење освен точка 1 и ЛЗО	100 %
8	Мерки за намалување на механички опасности освен точка 1 и ЛЗО	100 %
9	Мерки за намалување на опасности од електрична струја освен точка 1 или промена на целокупна електрична инсталација заради подобрување на капацитетите и ЛЗО	100 %
10	Мерки за намалување на хемиски штетности освен ЛЗО	100 %
11	Мерки за намалување на биолошки штетности освен ЛЗО	100 %
12	Други мерки пропишани според правилници (мерки за бремени работнички, млади работници и сл.)	100 %
13	Набавка на ЛЗО	100 %
14	Извршени мерења на параметри според закон за безбедност и здравје при работа	100 %
15	Изработена проценка на ризик и изјава за безбедност	100 %
16	Обуки на вработени	100 %
17	Други мерки за подобрување на БЗР	100 %

Табела 2.

ПРИМЕР ЗА ДОБРА ПРАКСА (категорија 4)	
ИНВЕСТИЦИИ	
Активности во кои е инвестирано (In)	Инвестиции по вработен(Iw)



Начин на пресметување на вредностите и пополнување на табела 2:

- ПРЕСМЕТУВАЊЕ

АКТИВНОСТИ ВО КОИ Е ИНВЕСТИРАНО (In) - се наведуваат само редните броеви од табела 1 и доколку има активности според точка 17 се наведуваат и тие активности со краток опис.

In = Σ (збир на вредностите од сите инвестиции)

ИНВЕСТИЦИИ ПО ВРАБОТЕН (Iw) – број кој се добива како количник од In (збир од сите инвестиции по ставките од табела 1) и W (бројот на вработени во правниот субјект)

$$Iw = \frac{In}{W}$$

ПРИМЕР:

Ред.бр. 1 – заменета стара опрема со нова (машина) во вредност од 150.000,00 ден.

Прифатениот процент од инвестицијата е 20 % од 150.000,00 или пресметано **30.000,00 ден.**

Ред. бр. 3 – замена на постојни светилки со нови лед светилки, инвестиција од 48.700,00 ден.

Прифатениот процент од инвестицијата е 80 % од 48.700,00 или пресметано **38.960,00 ден.**

Ред.бр.13 – за набавка на ЛЗО инвестицијата е 100 % од 2.785.450,00 или **2.785.450,00 ден.**

In = 30.000,00 + 38.960,00 + 2.785.450,00 = **2.854.410,00**

W = 54 вработени во правниот субјект

Iw = $\frac{2854410}{54}$ = **52859,44**

- ВНЕСУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТИТЕ ВО ТАБЕЛА 2

Активности во кои е инвестирано (In)	Инвестиции по вработен (Iw)
Реден број 1; 3; 13;	52.859,44 по вработен